



## Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за технички преглед на возила ги опфаќа сите функции за нормална работа на една станица за технички преглед на возила.
- Апликацијата е изработена според Законот за возила кој што е валиден во Р. Македонија.
- Апликацијата користи ажурни тарифници за сите давачки кои се однесуваат на техничкиот преглед на возилото.
- Апликацијата води евиденција на сите плаќања – во готово, вирмански и фактурно.
- Апликацијата е web-решение изработено во најнова Microsoft.NET технологија. Обезбедена е голема сигурност на податоците и лесно надоградување со нови функционалности.
- Апликацијата може многу едноставно да се поврзе со апликацијата за финансво работење изработена од нас и на тој начин добивате автоматско книжење на готовинските и фактурните плаќања евидентирани во системот за технички преглед.
- Апликацијата може да се прилагоди за поврзување со инструментите кои ја утврдуваат техничката исправност на возилото.

## Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи лесна процедура при обработката на документите за технички преглед на возилата.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради нашето искуство со работа со сите фискални апарати (принтери) во Р. Македонија.
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна поддршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите и правилниците на Р.Македонија.
- Поради нашето искуство во оваа област – комплетна имплементација на софтверот на неколку места.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

## Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Бидејќи станува збор за web-решение, на клиентска страна не се бара никаква инсталација на програмата – доволен е само web-прелистувач. На клиентска страна е потребно само копирање на датотеки потребни за работа на фискалниот печатар.

## Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција илиширокопојасен Internet
- заштита на податоци преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин
- транспорт на податоците до оддалечени точки .. и многу други

Технички преглед  
на возила

- Почетна
  - Шифрарници
    - Модели
  - Издавање на документи
    - Документ и сметка
    - Документ
    - Сообраќајна дозвола
    - Продолжување на с.к.
    - Проверка на сметка
    - Дозвола за туѓо возило
    - Меѓународна дозвола
    - Потврди
    - Пробни табли
  - Преглед на документи
    - Сите документи
    - Зелени документи
    - Сини документи
    - Црни документи
    - Свои документи
    - Сообраќајни книшки
    - Преглед на сметки
    - Дозволи за туѓо
    - Меѓународни дозволи
  - Фактурирање
    - Преглед
  - Извештаи
    - Сметки
    - Статистички извештаи
    - Фискални извештаи
    - Сите сметки
    - Сметка од хомологација
    - Известувања

## Документ и сметка

Барај  

Податоци за возило		Податоци за сопственик		Сметка	
Главни податоци		Технички карактерис		Прва регистрација	
		Дополнителни информ		Сообразност	
Продолжување на рег. <input type="button" value="v"/>					
Регистерска ознака:	<input type="text"/>				
Датум на истек:	<input type="text" value="29.09.2011"/>	Дата на следен тех. преглед:	<input type="text" value="29.09.2011"/>		
Вид на возило:	<input type="text" value="Патничко"/>				
Марка на возилото:	<input type="text"/>				
Тип на возилото (комерцијална ознака):	<input type="text"/>	* Тип:	<input type="text"/>		
		Варијанта:	<input type="text"/>		
		Изведба:	<input type="text"/>		
Број на шасија:	<input type="text"/>				
Тип и број на мотор:	<input type="text"/>	Тип на моторот:	<input type="text"/>		
		Број на моторот:	<input type="text"/>		
Број на сообраќајна книшка:	<input type="text"/>				
Форма на каросеријата:	<input type="text" value="ОТВОРЕНО"/>				
Намена на возилото:	<input type="text" value="ПАТНИЧКО"/>				
Основна боја:	<input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>			
Дополнителна боја:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Год. на производство:	<input type="text" value="0"/>	(неправилен формат)			
Вид на гориво:	<input checked="" type="radio"/> БЕНЗИН <input type="radio"/> ДИЗЕЛ <input type="radio"/> МЕШАВИНА <input type="radio"/> ГАС <input type="radio"/> ЕЛ. ЕНЕРГИЈА <input type="radio"/> АЛКОХОЛ				
Дали има катализатор:	<input type="checkbox"/>				

Функционалности на  
системот:

- Издавање на зелени документи за регистрација
- Издавање на плави документи за регистрација
- Издавање на бели документи за регистрација
- Автоматска пресметка на трошоци за регистрација на возило
- Креирање на договори со фирми за плаќање на рати
- Издавање на фактури за клиент
- Издавање на фактури на рати
- Издавање на фискални сметки
- Печатење на известувања за истек на регистрација
- Шифрарници:
  - марки на возила
  - бои
  - намени
  - форми
  - населени места
  - општини

Функционалности на  
системот:

- Изработка на согласност за регистрацијата (хомологација)
- Печатење на сообраќајни книшки
- Забрани на возила за регистрација
- Изработка за дозвола за управување со туѓо моторни возило
- Изработка на меѓународна возачка дозвола
- Изработка на потврда за исполнување на техничко-експлоатациони услови
- Изработка на потврда за пробни табли
- Статистички извештаи
- Дневни извештаи
- Различни прегледи на изработените документи
- Манаџмент на корисници:
  - додавање на функции на корисник
  - одземање на функции од корисник

## Системски побарувања:

## За серверот:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft SQL Server 2005

## За клиентот:

- Microsoft Windows XP
- Internet прелистувач (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

## За подетални информации:

**СИМТ д.о.о. Скопје**  
**Дрезденска 14**  
**Тел: +389 2 3069 591**  
**Факс: +389 2 3069 592**  
**E-mail: simt@simt.com.mk**  
**www.simt.com.mk**